

ЗАКОН ЗА ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ
ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НЕОФИЦИЈАЛЕН ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

- (1) Со овој закон се уредуваат системот на плати, надоместоците на плата, други надоместоци и примања на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија (во натамошниот текст: Советот).
- (2) Одредбите на овој закон не се однесуваат на членовите на Советот по функција.

Член 2

- (1) Членот на Советот има право на плата, надоместоци на плата, други надоместоци и примања соодветни на значењето и угледот на неговата функција.
- (2) Платата на членот на Советот, утврдена според одредбите на овој закон, не може да биде намалена со друг закон или одлука на државен орган.

Член 3

- (1) Средствата за плата, надоместоци на плата, други надоместоци и примања на членовите на Советот се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.
- (2) Платата и другите надоместоци на членот на Советот се пресметуваат во бруто износ, а се исплатуваат во нето паричен износ еднаш месечно во тековниот месец за претходниот месец, а најдоцна до 15 во тековниот месец.

II. ПЛАТА

Член 4

- (1) Платата на членовите на Советот на јавните обвинители се пресметува на начин што основицата се множи со коефициентот за пресметување на платата.
- (2) Основицата за пресметување на платата на членовите на Советот на јавните обвинители е основицата за пресметување на платата за избрани и именувани лица утврдена согласно со Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.

Член 4-а

Основицата утврдена согласно со членот 4 став (2) од овој закон е во износ од 25.726 денари и ќе се применува заклучно со декември 2011 година.

Член 5

Коефициентот за утврдување на платите изнесува:

- на претседателот на Советот 4,0,
- на заменикот на претседателот на Советот 3,7 и - на членовите на Советот 3,7.

Член 6

Платата на членот на Советот се утврдува на начин што основицата се множи со

утврдениот коефициент од членот 5 на овој закон, зголемена за процентот за работното искуство, кое се вреднува со 0,5 за секоја започната година на работен стаж, а најмногу до 20%.

III. НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА, ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ И ПРИМАЊА

Член 7

Членот на Советот има право на надоместок на плата за отсуство поради користење на годишен одмор, стручно усовршување, за време на боледување и други отсуства од работа во согласност со општите прописи што ги уредуваат работните односи.

Член 8

Членот на Советот има право на надоместок на трошоците поврзани со вршење на неговата функција, и тоа:

- надоместок на трошоци за превоз на член на Советот кој живее во една, а работи во друга општина, во висина на вистинските трошоци во јавниот сообраќај,
- надоместок на трошоци за одвоен живот од семејството во висина утврдена согласно со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија, како и надоместок за превоз за четири повратни патувања од местото каде што ја врши функцијата до местото каде што живее, во висина на автобуска карта, доколку не користи надоместок за одвоен живот,
- надоместок за закупнина на стан за членот на Советот кој има право да користи службен стан согласно со закон, доколку не може да му биде обезбеден службен стан. Надоместокот за закупнина на стан не следува доколку на членот на Советот му се исплатува надоместок на трошоци за одвоен живот,
- за деновите кога членот на Советот е на службен пат, боледување, годишен одмор и отсуство од работа по која било основа, надоместокот за одвоен живот не се исплатува,
- надоместокот за селидбени трошоци на членот на Советот на кој му следува право на користење на службен стан се исплатува во висина на вистинските трошоци за превоз на покуќнината. Надоместокот за селидбени трошоци не следува доколку на членот на Советот му се исплатува надоместок на трошоци за одвоен живот,
- во случај на смрт на член на Советот на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ утврден согласно со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија,
- во случај на смрт на член на потесното семејство со кој живее во заедница (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување) на членот на Советот му припаѓа парична помош во висина утврдена согласно Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија и

- во случај на боледување подолго од шест месеца и во случај на потешки последици од елементарни непогоди, во смисла на Законот за заштита и спасување, на членот на Советот му се исплатува помош во висина од една последна исплатена просечна месечна нето плата во органот.

Член 9

(1) Надоместокот на трошоците за службени патувања во земјата и во странство опфаќа:

а) надоместок за дневница за службено патување во земјата без трошоци за ноќевање во износ утврден согласно Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија и

б) надоместок за дневница за службено патување во странство се исплатува:

- 50% од утврдената дневница ако се поднесе сметка за сместување, како и во случај кога сместувањето не паѓа на товар на Советот и

- 20% од утврдената дневница ако трошоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на Советот.

(2) Пресметката на трошоците за службено патување со дневница се одредува:

а) една дневница за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако вкупното патување трае подолго од 12 часа;

б) половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, како и во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа и

в) трошоците за ноќевање се признаваат во полн износ според приложена сметка за хотелско сместување.

Член 10

(1) На член на Советот кој ќе оствари право на старосна пензија му следува пензија во висина утврдена со закон.

(2) Членот на Советот има право на испратнина при заминување во пензија во висина на две просечни плати исплатени во Република Македонија за последните три месеца.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Со денот на примената на овој закон, престануваат да важат одредбите од членовите 15, 16, 17 и 17-б на Законот за плата и други надоместоци на пратениците на Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/90, 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007 и 161/2008), кој се однесува на јавните обвинители и замениците јавни обвинители во соодветните јавни обвинителства.

Член 12

Член 2 од Закон за изменување и дополнување на Законот за платите на членовите на Советот на Јавните обвинители (Сл. весник бр.67/10) и член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за платите на членовите на Советот на Јавните обвинители (Сл.весник бр. 97/10)

Од први јануари 2012 година, при утврдувањето на износот на висината на основицата за пресметување на платата на членовите на Советот на јавните обвинители ќе се применува утврдениот износ за основицата за исплата на плата и временскиот период за кој таа се однесува согласно со одредбите од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија, кои се однесуваат на примена на членот 11 од тој закон.

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2010 година.